


УПАТСТВО ЗА ПРОВЕРКА НА ДАТУМ НА ВАЖНОСТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОНСКА ЗДРАВСТВЕНА КАРТИЧКА

За да се провери датумот на важност на осигурување преку електронската здравствена картичка (ЕЗК) се вклучува апликацијата AKDSCard Utility Light. Ова апликација може да се вклучи преку: Start->All Programs->AKDSCard->AKDSCard Utility , или преку икона на работната површина.


Откако ќе се стартува апликацијата се отвора следниот прозор(Слика1):




Слика 1. Почетен екран на апликацијата за проверка на датумот на важност на осигурување

1. Проверка на важност на осигурување за лекар

Се внесува картичката на докторот и податоците автоматски се превземаат од апликацијата (Слика 2). За да се освежат податоците докторот клика на копчето Освежи. Потоа се отвора поле за внес на пин и докторот го внесува својот пин (Слика 3).



Слика 2. Податоци за осигуреник



Слика 3. Внес на пин


Ако пинот е точно внесен се освежуваат податоците, доколку не е точен тогаш мора да се внесе повторно.

2. Проверка на важност на осигурување за осигуреници (пациенти)

Најпрво е потребно докторот да се најави со својата картичка во апликацијата. Кога доаѓа осигуреник за проверка на датумот на важност на осигурување, докторот само ја вади својата картичка и ја вметнува картичката на осигуреникот.

НАПОМЕНА: Докторот еднаш во текот на денот прави најави на апликацијата или пак доколку апликацијата се исклучува или стартува повеќе пати, истиот се најавува во апликацијата при секое ново стартување на апликацијата. При оваа проверка **не треба** да се најавива осигуреникот со пин.

- Ако податоците за осигуреникот се во ред и има активно осигурување тогаш датумот на важност на осигурување е обоен со зелена боја (Слика 2).
- Ако датумот на важност не е валиден тогаш полето се бои со црвена боја (Слика 3).
 - Се клика на копчето освежи и ако не се ажурираат податоците тогаш полето останува црвено. Во тој случај осигуреник нема право на здравствено осигурување.
 - Ако осигуреникот има платено здравствено осигурување тогаш податоците се ажурираат до датумот за кој има платено здравствено осигурување за осигуреникот.



The screenshot shows a 'Utility' window with the following fields and values:

Field	Value
Читач на паметни картички:	OMNIKEY CardMan 1021 0
ЕЗБО:	015223795
Име:	[Redacted]
Татково име:	[Redacted]
Презиме:	[Redacted]
Датум на истекот на осиг.:	30.11.2011
Основ на осигурување:	49
ЕЗБО на носителот:	[Redacted]

Buttons: Освежи, Излез

Footer: 18.10.2012 14:01:34 Поврзан

Слика 3. Осигуреник кој нема право на осигурување